



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 11 април 1975
 Скопје
 Број 13 Год. XXXI

Претплатата за 1975 година изнесува 300 дивари. Овој број чини 3 дин. Жиро сметка 40100-601-128

111.

Врз основа на член 21 став 1 и 2 од Законот за квалитетот и контролата на квалитетот на вештачките ѓубриња („Службен весник на СРМ“ бр. 10/73), а во согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија, републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

ПРАВИЛНИК ЗА КВАЛИТЕТОТ, ЗА НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ, ПРИПРЕМАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ МОСТРИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ ОДНОСНО АНАЛИЗА, ЗА ЕДИН- СТВЕНИТЕ МЕТОДИ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТУВАЊЕ ОДНОСНО АНАЛИЗА, ЗА РЕГИСТАРТ И ЗА ДЕКЛАРИРАЊЕТО НА ВЕШТАЧКИТЕ ЃУБРИЊА

I. — КВАЛИТЕТ НА ВЕШТАЧКИТЕ ЃУБРИЊА

Азотни ѓубриња

Член 1

I. — Азотните ѓубриња за кои се издадени југословенски стандарди мораат да одговараат на квалитетот пропишан со соодветните стандарди и тоа за:
 варов амониум нитрат, амониум сулфат, калциум цијанамид, карбамид (уреа), амонијачна вода, азотни раствори.

II. — Азотните ѓубриња за кои не се издадени југословенски стандарди мораат да ги имаат следните особини:

1. — Калциум нитрат
 Содржина на вкупен азот во оригинално пакување во % min. 15,0
 Влага на 100°C во % max. 0,5
 Гранули со пречник од 0,7 до 5 mm. во % min. 93,0
 Калциум нитратот во гранулирана и кристална форма мора да биде растресит и сипкав.
2. Амониум нитрат
 Содржина на вкупен азот во % min. 34,0
 Влага на 100°C во % max. 0,5
 Гранули со пречник од 0,7 до 3,5 mm. во % min. 94,0
 Амониум нитратот во гранулирана и кристална состојба мора да биде растресит и сипкав
3. Чилска шалитра
 Содржина на вкупен азот во % min. 15,5
 Содржина на натриум нитрит во % max. 0,5
 Содржина на хлорат и перхлорат во % max. 0,5
 Влага на 100°C во % max. 2,0
 Гранули со пречник од 1 до 3 mm. во % min. 97,0
 Чилската шалитра во гранулирана и кристална форма мора да биде растресита и сипкава

4. Вештачка и натриумова шалитра
 Содржина на вкупен азот во % min. 15,5
 Содржина на натриум нитрит во % max. 0,5
 Содржина на хлорат и перхлорат во % max. 0,5
 Влага на 100°C во % max. 2,0
 Гранули со пречник од 1 до 3 mm. во % min. 97,0
 Вештачката натриумова шалитра во гранулирана и кристална форма мора да биде растресита и сипкава

Фосфорни ѓубриња

Член 2

- I. — Фосфорните ѓубриња за кои се издадени југословенски стандарди мораат да одговараат на квалитетот пропишан со соодветните стандарди и тоа за:
 суперфосфат (прашест), суперфосфат (гранулиран-сушен), суперфосфат (гранулиран не-сушен), трократен суперфосфат (гранулиран сушен)
- II. — Фосфорните ѓубриња за кои не се издадени југословенски стандарди мораат да ги имаат следните особини:

1. Томасфосфат
 Содржина на фосфорна киселина растворлива во двоцентна лимонска киселина, изразена во % P₂O₅ за I квалитет min. 14,0
 за II квалитет min. 8,0
 Најмалку 80% томасфосфат мораат да минат низ сито со 1.200 — 1.300 отвори на 1 cm²
 Влага на 105°C во % max. 1,0
2. Микрофос — фино мелени сурови фосфати
 Содржина на вкупна фосфорна киселина, изразена во % P₂O₅ min. 28,0
 Од вкупната P₂O₅ растворлива во двоцентна лимонска киселина во % min. 40,0
 Влага на 105°C во % max. 3,0
 Финост на мелењето: на сито со 10.000 отвори на 1 cm² остаток во % max. 10,0
3. Пелофос
 Содржина на вкупна фосфорна киселина, изразена во % P₂O₅ min. 17,0
 Од вкупната P₂O₅ растворлива во двоцентна лимонска киселина во % min. 80,0
 Содржина на MgO во % min. 4,0
 Содржина на Mn во % min. 1,0
 Влага на 105°C во % max. 3,0
 Финост на мелењето: на сито со 4.900 отвори на 1 cm² остаток во % max. 15,0

4. Преципитат — дикалциум фосфат	
Содржина на фосфорна киселина растворлива во двоцентна лимонска киселина, изразена во % P_2O_5	min. 35,0
Влага на $105^\circ C$ во %	max. 8,0
Остаток на сито 5×5 mm во %	max. 5,0

5. Руфос	
Содржина на вкупна фосфорна киселина, изразена во % P_2O_5	min. 25,0
Од вкупната P_2O_5 растворлива во двоцентна лимонска киселина во %	min. 70,0
Влага на $105^\circ C$ во %	max. 10,0
Гранули со пречник од 1 до 5 mm во %	min. 85,0

Калиумови ѓубриња

Член 3

I. — Калиумовите ѓубриња за кои не се издадени југословенски стандарди мораат да ги имаат следните особини:

1. Четириесетпроцентна калиумова сол (KCl)	
Содржина на калиум (K_2O) во %	min. 38,0
Влага на $105^\circ C$ во %	max. 3,0
2. Концентрирана шеесетпроцентна калиумова сол (KCl)	
Содржина на калиум (K_2O) во %	min. 58,0
Влага на $105^\circ C$ во %	max. 3,0
3. Калиум сулфат	
Содржина на калиум (K_2O) во %	min. 48,0
Влага на $105^\circ C$ во %	max. 1,0
4. Калиум магнезиум сулфат (патент калиум)	
Содржина на калиум (K_2O) во %	min. 26,0
Содржина на MgO во %	min. 9,0
Влага на $105^\circ C$ во %	max. 2,0
5. Магнезиум калиум (камекс)	
Содржина на калиум (K_2O) во %	min. 38,0
Содржина на MgO во %	min. 10,0
Влага на $105^\circ C$ во %	max. 0,5

Мешани и комплексни ѓубриња

Член 4

Учеството и содржината на одделни активни хранливи материи во мешаните и комплексните ѓубриња, како и количеството на придружните материи (микроелементи, биоактивни материи и пестициди) во нив, го определува производителот на овие ѓубриња, при што мора да одговараат на квалитетот пропишан со соодветните југословенски стандарди.

Член 5

Отстапувањето на содржината на активните хранливи материи, во однос на квалитетот означен во декларацијата кон фактурата (товариот лист), кај мешаните и комплексните ѓубриња е дозволено во границите определени со соодветните југословенски стандарди.

Отстапувањето на содржината на активните хранливи материи во вештачките ѓубриња пакувани над 2 до 10 кг. е дозволено за $\pm 2\%$.

Член 6

Механичката цврстина на гранулитите во проценти за сите единечни, мешани и комплексни гранулирани вештачки ѓубриња мора да одговара на пропишаниот југословенски стандард, односно за ѓубрињата за кои не е пропишан таков стандард мора да изнесува најмалку 95%.

За вештачките ѓубриња пакувани над 2 до 10 кг механичката цврстина не се контролира.

II. — НАЧИН НА ЗЕМАЊЕ, ПРИПРЕМАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ МОСТРИ НА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ ОДНОСНО АНАЛИЗА

Член 7

За вештачките ѓубриња за кои се пропишани југословенски стандарди, земањето, припремањето и доставувањето на мостри за испитување односно анализа се врши на начин пропишан со соодветните стандарди.

За другите вештачки ѓубриња, за кои не се пропишани југословенски стандарди, земањето, припремањето и доставувањето на мостри за испитување односно анализа се врши според одредбите на овој правилник.

Член 8

Мострата на вештачкото ѓубре која се доставува за испитување односно анализа претставува просечен квалитет на она количество од кое е земена односно на пратката или партијата на вештачкото ѓубре.

Член 9

Мострите се земаат од секоја пратка или партија на ист вид вештачко ѓубре односно од секој посебен дел на пратката или партијата од вагон, камион, брод, шлеп или други превозни средства, како и од склад на производителот, увозникот или купувачот и од други места.

Член 10

Земањето на мостри се врши со сонда.

Сондата мора да биде изработена од материјал кој не влијае на промена на квалитетот на ѓубрето (метал што не рѓосува или пластичен материјал), и да е сува и чиста.

Ако поради физичките особини на ѓубрето сондата не може да се употреби, за земање мостри може да се користи лопата или лажица кои во поглед на изработката и состојбата мора да одговараат на ст. 2 од овој член.

Член 11

Мострата на вештачкото ѓубре се издвојува од вкупната маса на земените пробни количества.

Под пробно количество се подразбира количеството земено со еден зафат на сондата односно лопатата или лажицата.

Сите пробни количества на вештачкото ѓубре од ист вид, земени од една пратка или партија односно од дел од нив, од едно превозно средство или склад, претставуваат вкупна маса на пробни количества за издвојување на мостра.

Член 12

Пробни количества на вештачко ѓубре од ист вид се земаат:

1. за вештачко ѓубре во количество до 30 тони пакувано во вреќи, од секоја десетта вреќа, а над ова количество од секоја дваесетта вреќа;

2. за вештачко ѓубре во ринфуз на секои 30 тони, од најмалку 15 места распоредени така што ѓубрето да се зема од средината и од горните и долните слоеви, при што, ако е тоа потребно, претходно да се отстрани површинскиот пласт во дебелина од 5 см.

Ако вештачкото ѓубре е пакувано во амбалажа над 2 до 10 кг. ќе се земаат толку оригинални опаковки што нивната вкупна тежина да ја претставува целата вкупна маса на пробните количества за издвојување на мостра, односно најмалку 10 опаковки.

Член 13

Пробните количества на вештачко ѓубре пакувано во вреќи се земаат од неотворени и неотштетени вреќи на тој начин што сондата се вовлекува дијагонално низ сите четири агли до средината на вреќата. При вовлекувањето, отворите на сондата треба да бидат свртени надолу, а кога е вовле-

чена сондата треба да се сврти така што да се наполни со губре и да се извлече од вреќата.

Од една вреќа се земаат четири пробни количества кои треба да бидат со иста тежина.

Член 14

Вкупната маса на земените пробни количества мора да изнесува најмалку 24 кг. за гранулирани, односно 12 кг. за прашести и кристални губриња, така што од неа со четвртење да се добие количество на просечна маса и тоа за гранулирани од најмалку 6 кг. а за прашести и кристални губриња од најмалку 3 кг.

Вкупното количество на испитуваното губре, пакувано во амбалажа над 2 до 10 кг. од иста пратка или од дел на пратката, мора да биде за гранулираните губриња најмалку 8 кг., за прашестите и кристални губриња најмалку 6 кг., а за течните губриња најмалку 3 литри односно 9 кеси или садови. Мострите од течните губриња се земаат со пригодна направа.

Ако големината на пратката односно на дел од пратката е недоволна за формирање на вкупна маса на пробни количества од 24 кг. односно од 12 кг., пробните количества можат да се земат од поголем број вреќи отколку што е определено во член 12 став 1 точка 1 од овој правилник.

Член 15

Сите земени пробни количества се ставаат на рамна, чиста и сува подлога со погодна големина, добро се измешуваат и на тој начин се добива маса на пробни количества на вештачкото губре.

Од масата на пробните количества со методата на четвртење се изготвува мостра на вештачкото губре за испитување односно анализа.

Член 16

Постапката на четвртење се врши така што од масата на пробните количества определена со член 14 ст. 1 се прави купа. Потоа, купата се сплескува и зарамнува со чист и сув дрвен или пластичен лењир и разделува накрст на четири еднакви делови. Двата спротивни делови се отстрануваат од подлогата, а преостанатите два повторно се мешаат и се прави зарамнета купа која повторно се четвртува. Постапката се повторува се додека масата на пробните количества не се сведе на мостра не помала од 6 кг. за гранулирани односно не помала од 3 кг. за прашести и кристални губриња.

Член 17

Мострата се дели на три примероци од по најмалку 2 кг. за гранулирани односно 1 кг. за прашести или кристални губриња.

Секој примерок се става во посебни чисти и суви стаклени шишиња, садови или кеси од пластична материја, кои можат херметички да се затворат и прописно запечатат.

Стаклените шишиња, садови или кеси со примероците на мострата се затвораат и поврзуваат со канап за кој е прицврстена картонска етикета со податоци и се запечатуваат односно пломбираат. Кесата се врзува на местото до кое е наполнета. Запечатувањето односно пломбирањето се врши така што да се оневозможи отворање на шишињата, садовите или кесите без оштетување на печатот односно пломбата и канапот со етикетата. На печатот односно пломбата мора да биде видлива ознаката на органот кој извршил земање на мострата и запечатување односно пломбирање.

Член 18

Етикетата која се прицврстува на шишињата, садовите односно кесите со мострите мора да ги содржи следните податоци:

1. назив и вид на вештачкото губре;
2. назив и место на производителот, увозникот или испраќачот на вештачкото губре;

3. вкупно количество на вештачкото губре и број на единките на пакување;

4. вкупно количество на губретото од кое е земена мострата;

5. регистарски број на вагонот, камионот или на друго превозно средство односно место од кои е земена мострата;

6. назив и место на корисникот на вештачкото губре;

7. датум на испораката и број на испратницата — товарниот лист;

8. датум и место на земањето на мострата;

9. потпис и печат на земјоделскиот инспектор кој ја зел мострата и потпис на овластеното лице на корисникот на губретото кој присуствувал на земањето на мострата.

Член 19

Од три примероци на мостра, два примероци се доставуваат на овластената научна организација за испитување односно анализа. Еден примерок служи за анализа, а другиот се чува во овластената научна организација до шест месеци заради евентуално покренување на постапка за суперанализа. Третиот примерок на мострата се доставува на проиводителот односно увозникот — испрачувачот ако со анализата се утврди дека вештачкото губре не одговара на пропишаниот односно деклариранитот квалитет.

Член 20

Земањето на мостри се врши записнички во присуство на корисникот на вештачкото губре или неговиот претставник кои со земјоделскиот инспектор го потпишуваат записникот.

Записникот го составува земјоделскиот инспектор.

Во записникот се внесуваат сите податоци што се однесуваат на губретото и тоа: начинот на пакувањето и складирањето на губретото, податоците наведени во член 18 точка 1—8 од овој правилник, податоците наведени на амбалажата, а по можност и бројот на декларацијата и податоци од декларацијата која се приложува кон фактурата.

Во записникот се внесуваат и податоци за специфичните околности ако постоеле при земањето на мострите а кои би можеле да влијаат на квалитетот на губретото, како и дали мострите се земени на начин пропишан со овој правилник.

Записникот се составува во четири примероци од кои еден примерок и се доставува заедно со мострите на овластената научна организација за анализа, вториот на продавачот односно производителот или увозникот, третиот на корисникот на губретото, а четвртиот примерок го задржува земјоделскиот инспектор.

Член 21

Овластената научна организација за анализа на вештачкото губре е должна да ја изврши анализата и да му достави на органот чиј земјоделски инспектор ги доставил мострите извештај за резултатот од анализата во три истоветни примероци во рок од 15 дена од денот на приемот на мострите.

Земјоделскиот инспектор задржува два примероци од извештајот а третиот го доставува на производителот односно увозникот на вештачкото губре кои во рок од 15 дена можат да бараат суперанализа.

Ако производителот односно увозникот на вештачкото губре во рокот од претходниот став побара суперанализа, земјоделскиот инспектор ќе определи друга овластена научна организација што треба да ја изврши. Истовремено ќе и наложи на научната организација која извршила анализа вториот примерок на мострата на губретото да и го достави на научната организација определена за суперанализа и за тоа ќе го извести производителот односно увозникот.

III. — ЕДИНСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТУВАЊЕ ОДНОСНО АНАЛИЗА НА ВЕШТАЧКИТЕ ГУБРИЊА

Азотни губриња

Член 22

Определувањето на вкупното количество азот (N) во азотните губриња за кои се пропишани југословенски стандарди, се врши според методите пропишани со соодветните југословенски стандарди.

Во азотните губриња за кои не се пропишани југословенски стандарди, определувањето на количеството на вкупниот азот (N) се врши според методата пропишана со југословенскиот стандард за KAN.

Фосфорни губриња

Член 23

Определувањето на фосфорната и простата киселина, растворливи во вода, изразени во % како P_2O_5 , во суперфосфатот прашест и гранулиран, како и во трократниот суперфосфат прашест и гранулиран се врши според методите пропишани со соодветните југословенски стандарди.

Фосфорната киселина (P_2O_5) во томасфосфат се определува во двоцентна лимонска киселина по цитратна метода (5 gr. / 500 ml).

Вкупната фосфорна киселина (P_2O_5) во микрофас или во фино мелените сурови фосфати се определува по цитратна метода (5 gr./500 ml). Фосфорната киселина, растворлива во двоцентна лимонска киселина, се определува по цитратна метода (5 gr./500 ml).

Вкупната фосфорна киселина (P_2O_5) во пелопос се определува по цитратна метода (5 gr./500 ml). Содржината на фосфорната киселина, растворлива во двоцентна лимонска киселина, се определува, со метода 1 гр. губре на 500 ml двоцентна лимонска киселина.

Растворливоста на фосфорната киселина во преципитатот (дикалциум фосфат) се определува во двоцентна лимонска киселина (цитратна метода).

Калиумови губриња

Член 24

Определувањето на вкупниот калиум (K_2O) во калиумовите губриња се врши со перхлорна киселина или со пламена фотометрија.

Мешани и комплексни губриња

Член 25

Определувањето на количеството на вкупниот азот (N — амонијачен, нитратен и амиден), на фосфорот растворлив во двоцентна лимонска киселина што се изразува во проценти P_2O_5 , со назначување на учеството на фосфор растворлив во вода, на калиумот растворлив во вода што се изразува во проценти K_2O , во мешаните и комплексните губриња, се врши според методата пропишана со соодветните југословенски стандарди.

Член 26

Количеството на влага во губрињата чиј квалитет е пропишан со југословенските стандарди се определува на начин пропишан со тие стандарди.

Количеството на влагата во останатите губриња се определува со загревање на вештачките губриња на температура определена со член 1, 2 и 3 од овој правилник.

Член 27

Финоста на мелењето односно големината на гранулите (гранулометриски состав), кај прашестите и гранулираните губриња, ако нивниот квалитет е пропишан со југословенските стандарди, се определува на начин пропишан со тие стандарди.

За другите вештачки губриња финоста на мелењето односно големината на гранулите се определува со помош на автоматски вибрационен систем на сита.

Во губрињата пакувани над 2 до 10 кг. големината на гранулите не се контролира.

Член 28

Определувањето на механичката цврстина на гранулите се врши по методите пропишани со соодветните југословенски стандарди за следните губриња:

- за губрињата во гранули, за мешаните и комплексните, како и за карбамид (уреа);
- за варов амониум нитрат во зрна (KAN);
- за калциум цијанамид во зрна;
- за гранулиран суперфосфат — сушен и не-сушен;
- за гранулиран трократен суперфосфат.

Член 29

Определувањето на скаменетоста, згругеноста и присуството на страни материи (песок, чакал, отпадоци на метали, дрво и др.) во вештачките губриња, се врши органолептички пред подготвување на мострата за вршење на анализа. Органолептичкиот наод се внесува во извештајот за резултатот на анализата односно суперанализата.

Член 30

Кај вештачките губриња во кои можат да се најдат штетни киселини и други материи, определувањето на овие киселини и материи се врши според стандардни методи.

IV. — РЕГИСТАР НА ВЕШТАЧКИТЕ ГУБРИЊА

Член 31

Сите вештачки губриња за кои не се пропишани југословенски стандарди се запишуваат во регистарот на вештачките губриња во натамошен текст регистарот, ако ги исполнуваат условите пропишани со Законот за квалитетот и контролата на квалитетот на вештачките губриња и со овој правилник.

Член 32

За запишување во регистарот производителот односно увозникот на вештачко губре е должен да поднесе барање до Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Барањето мора да содржи:

1. назив на производителот, а ако се поднесува барање за вештачко губре од увоз — називите на производителот и увозникот;
2. назив на вештачкото губре со неговата формула, ако ја има;
3. податоци за особините на вештачкото губре (количеството и видот на активната хранлива материја, растворливост на P_2O_5 во одредени раствори, содржина на слободни штетни киселини и други штетни материи, содржина на влага, финоста на мелењето односно големината на гранулите, придружни материи и времетраење на декларираните особини); и
4. постапка за складирање и чување на вештачкото губре.

Ако се поднесува барање во регистарот да се запишат мешани или комплексни вештачки губриња, во пријавата мораат да се внесат, покрај другото, и компонентите од кои се состои мешаницата односно хемиското соединение, како и други придружни активни материи (микроелементи, биоактивни материи и пестициди);

Ако кон барањето за запишување во регистарот се поднесуваат исправи и документи што се составени на странски јазик, тие мораат да бидат преведени на еден од јазиците на народите на Југославија.

Член 33

По приемот на барањето, Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство ја определува научната организација на здружениот труд што ќе изврши испитување и ќе даде мислење за квалитетот и особините на вештачкото ѓубре означени во барањето, за што го известува производителот односно увозникот.

Производителот односно увозникот на вештачкото ѓубре е должен заедно со дупликатот од барањето за запишување во регистарот бесплатно да и го достави на организацијата од претходниот став потребното количество вештачко ѓубре заради испитување и давање мислење.

Член 34

Испитувањето и анализата на вештачкото ѓубре се врши по единствени методи и се состои во проверување на наводите на производителот односно увозникот за квалитетот и особините на вештачкото ѓубре означени во барањето.

Трошоците за испитувањето односно анализата паѓаат на товар на странката.

По извршеното испитување односно анализа организацијата од член 33 став 1 на овој правилник му доставува, преку производителот односно увозникот, на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство извештај за резултатите од испитувањето односно анализата со образложено мислење дали вештачкото ѓубре ги исполнува условите пропишани со Законот за квалитетот и контролата на квалитетот на вештачките ѓубриња и овој правилник и дали резултатите од испитувањето покажале дека квалитетот и особините на ѓубрето се такви какви што се означени во барањето.

Врз основа на испитувањето односно анализата и мислењето на организацијата од претходниот став, Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство донесува решение со кое вештачкото ѓубре се запишува во регистарот и се дозволува негово ставање во промет, односно со кое се одбива барањето за запишување во регистарот.

Член 35

Ако се изврши измена само на називот на вештачкото ѓубре што е запишано во регистарот, производителот односно увозникот е должен за тоа да го извести Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, заради внесување на измената во регистарот.

Член 36

Вештачкото ѓубре од увоз што е запишано во регистарот на вештачки ѓубриња не се запишува во истиот при повторен увоз, туку само новиот увозник се запишува во рубриката на увозниците.

Член 37

Регистарот се води во облик на книга чии страници се нумерирани, прошиени со тробожна врвца, потпечатени со црвен восок со печат на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство и оверен со потпис на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Во регистарот се запишуваат следните податоци: регистарски број на вештачкото ѓубре, број и датум на решението за упис во регистарот, назив на вештачкото ѓубре и негова формула, податоци за квалитетот и особините на вештачкото ѓубре, број и датум на извештајот од овластената организација која го испитувала, назив на подносителот на барањето, број и датум на поднесеното барање, датум на измената на називот на вештачкото ѓубре како и неговиот нов назив и потпис на службеното лице одговорно за водење на регистарот.

За запишувањето во регистарот Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство издава решение, кое, заради евидентирање, им го доставува на сите републички и покраински секретаријати за земјоделство и шумарство.

V. — ДЕКЛАРИРАЊЕ НА ВЕШТАЧКИТЕ
ЃУБРИЊА

Член 38

Декларирањето на вештачките ѓубриња, чиј квалитет е пропишан со југословенските стандарди, се врши на начин пропишан со тие стандарди.

За другите вештачки ѓубриња декларирањето се врши според одредбите од овој правилник.

Член 39

Декларацијата што се става на амбалажата на вештачкото ѓубре мора да ги содржи следните податоци:

1. назив на вештачкото ѓубре;
2. назив и седиште на производителот односно увозникот;
3. бруто за него тежина на производот;
4. регистриран вид и количество во проценти на активната хранлива материја; и
5. регистарски број на вештачкото ѓубре или ознака на ЈУС.

Декларацијата за комплексни, мешани и течни ѓубриња, покрај податоците од ставот 1 на овој член, мора да содржи и форма на азотната, фосфорната и калиумовата компонента, како и растворливост на фосфорната компонента.

Декларацијата мора да биде лесно забележителна јасна и читлива.

Член 40

Декларацијата која се доставува со товарниот лист мора да ги содржи следните податоци:

1. број и датум на декларацијата на производителот односно увозникот;
2. назив на вештачкото ѓубре;
3. назив и седиште на производителот односно увозникот;
4. датум на производството; број на произведената партија и време на експедирањето;
5. фактичка содржина на активната хранлива материја, форма и растворливост на фосфорната компонента;
6. содржина на влага;
7. финост на мелењето односно големината на гранулите;
8. содржина на дозволени слободни штетни киселини и други штетни материи;
9. број и датум на регистрацијата на вештачкото ѓубре, односно ознака на ЈУС;
10. времетраење на декларираните особини;
11. количество на ѓубре од фактурата на која се однесува декларацијата.

Декларацијата за комплексни ѓубриња мора, покрај податоците од ставот 1 на овој член, да содржи и форма на азотната, фосфорната и калиумовата компонента, како и растворливост на фосфорната компонента.

Порачувачот на ѓубрето е должен да му достави препис од декларацијата на корисникот на ѓубрето.

Член 41

Означувањето на содржината на активни хранливи материи на декларацијата на амбалажата на вештачкото ѓубре се изразува во цели броеви.

Означувањето на содржината на активни хранливи материи на декларацијата која се доставува со товарниот лист се врши според фактичката состојба на содржината на овие материи, без заокружување во цели броеви. Ако содржината е изразена со повеќе децимали, заокружувањето се врши на еден децимал.

Член 42

Декларираните особини на вештачките ѓубриња мораат да се одржат најмалку 6 месеци, под услов ѓубрињата да се чуваат во суви простории заштитени од атмосферски влијанија, во нештетена фабричка амбалажа, и да не се лагерирани во пластови повисоки од 2 метра, односно 10 редови вреќи. Пластот може да биде и повисок од 2 метра односно преку 10 редови вреќи ако ѓубрето е палетизирано во стандардни палети.

VI. — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 43

Вештачките ѓубриња што се произведени, увезени и што се наоѓале во промет до денот на влегувањето во сила на Законот за квалитетот и контролата на квалитетот на вештачките ѓубриња а ги исполнуваат условите пропишани со тој закон и овој правилник, треба да се запишат во регистарот во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Запишувањето од ставот 1 на овој член се врши само врз основа на поднесено барање од членот 32 на овој правилник.

Член 44

Составен дел на овој правилник е листата на пропишаните југословенски стандарди.

Член 45

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-354/1
17 февруари 1975 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и
шумарство,

д-р Јанко Јазаревски, с. р.

Согласен:

Републички секретар за
индустрија и трговија,
м-р Александар Донеv, с. р.

Л И С Т А

НА ИЗДАДЕНИТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА (Готови производи)

СВЕСКА Н-V-1

JUS H.B4. 020-1962	Суперфосфат, прашест
JUS H.B4. 021-1962	Суперфосфат, гранулиран, сушен
JUS H.B4. 022-1972	Суперфосфат, гранулиран, не-сушен (услови за квалитет)
JUS H.B4. 030-1968	Калциумцијанамид во прав
JUS H.B4. 031-1969	Варов амониумнитрат
JUS H.B4. 032-1968	Калциумцијанамид во гранули
JUS H.B4. 035-1974	Мешани ѓубриња, гранулирани
JUS H.B4. 036-1970	Комплексни ѓубриња со фосфорна компонента растворлива во вода (услови за квалитет)
JUS H.B4. 037-1970	Комплексни ѓубриња со фосфорна компонента растворлива во 2% — на лимонска киселина (услови за квалитет)
JUS H.B4. 038-1970	Карбамид (уреа). (Услови за квалитет)

JUS H.B4. 039-1972	Трократен суперфосфат, во прав (триплисуперфосфат). (Услови за квалитет)
JUS H.B4. 040-1972	Трократен суперфосфат, гранулиран, сушен (триплисуперфосфат). (Услови за квалитет)
JUS H.B4. 046-1972	Вештачки ѓубриња во течна состојба — азотни раствори

СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА

СВЕСКА Н-V-2	
JUS H.B1. 010-1962	Сумпорна киселина (60° Bé)
JUS H.B1. 011-1962	Сумпорна киселина, концентрирана — техничка (66° Bé)
JUS H.B1. 012-1962	Азотна киселина, концентрирана, техничка
JUS H.B1. 017-1967	Фосфорна киселина, техничка
JUS H.B1. 055-1971	Калиумхлорид, технички
JUS H.B3. 010-1966	Амониумнитрат, кристален, технички
JUS H.B3. 046-1963	Амониумсулфат, технички
JUS H.B3. 048-1972	Амонијачна вода, техничка (со 25% NH ₃)
JUS H.B3. 111-1970	Карбамид (уреа), технички (услови за квалитет)

ИСПИТУВАЊЕ НА СУРОВИНИТЕ ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА

JUS H.B8. 015-1969	Одредување концентрацијата на сумпорна киселина со мерење на гостината.
JUS H.B8. 066-1967	Фосфорни киселини. Одредување содржината на фосфорната киселина (како P ₂ O ₅).
JUS H.B8. 067-1967	Фосфорна киселина. Одредување содржината на сулфатот.
JUS H.B8. 068-1967	Фосфорна киселина. Одредување содржината на калциум.
JUS H.B8. 069-1967	Одредување содржината на железо.
JUS H.B8. 070-1968	Натриумтриполифосфат. Одредување содржината на вкупните фосфати (изразени како P ₂ O ₅).
JUS H.B8. 071-1968	Одредување содржината на железо (изразено како Fe).
JUS H.B8. 072-1968	Натриумтриполифосфат. Одредување на губитокот со жарење.
JUS H.B8. 073-1968	Натриумтриполифосфат. Мерење на рН — вредноста.
JUS H.B8. 074-1968	Натриумтриполифосфат. Одредување содржината на материјата нерастворлива во вода.
JUS H.B8 090-1970	Криолит, природен и синтетичен. Припрема и чување на мострите за испитување.
JUS H.B8. 091-1970	Криолит, природен и синтетичен. Одредување содржината на силициум.
JUS H.B8. 092-1970	Криолит, природен и синтетичен. Одредување содржината на флуор.
JUS H.B8. 093-1970	Криолит, природен и синтетичен. Одредување содржината на железо.
JUS H.B8. 149-1970	Карбамид (уреа). Одредување содржината на влага.
JUS H.B8. 150-1970	Карбамид (уреа). Одредување содржината на азот.

JUS H.B8. 151-1970	Карбамид (уреа). Одредување содржината на биуретот (карбамилуре).
JUS H.B8. 152-1970	Карбамид технички. Одредување содржината на железо.
JUS H.B8. 153-1970	Карбамид (уреа). Одредување содржината на алкалиј.
JUS H.B8. 154-1970	Карбамид (уреа). Одредување содржината на хлорид (како KCl).
JUS H.B8. 155-1970	Карбамид (уреа). Одредување на пепел.
JUS H.B8. 156-1970	Карбамид (уреа). Одредување содржината на материите нерастворливи во вода.
JUS H.B8. 157-1970	Карбамид (уреа). Одредување на остатокот после жарењето.
JUS H.B8. 296-1974	Комплексни губриња. Земање мостри и методи на испитување.
JUS H.B8. 297-1972	Суперфосфат. Земање мостри и методи на испитување.
JUS H.B8. 298-1972	Трократен суперфосфат (триплисуперфосфат). Земање мостри и методи на испитување.
JUS H.B8. 300-1970	Калиумсулфат. Одредување содржината на калиум (метода со пламена фотометрија).
JUS H.B8. 301-1970	Калиумхлорид. Одредување содржината на калиум.
JUS H.B8. 302-1970	Калиумхлорид и калиумсулфат. Одредување содржината на калиум (Волуметриска метода).
JUS H.B8. 303-1970	Калиумсулфат. Одредување содржината на калиум (Гравиметриска метода).
JUS H.B8. 304-1970	Калиумхлорид. Одредување содржината на калиум (Гравиметриска метода).
JUS H.B8. 030-1969	Дикалциумфосфат.

112.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на ставот 2 на член 105 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците, утврдена на собирот на работните луѓе во Производно-трговското претпријатие на големо и мало „Макпромет“ во Штип на 23 август 1974 година, на седницата одржана на 20 февруари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА ставот 2 на член 105 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците, утврдена на собирот на работните луѓе на Производно-трговското претпријатие на големо и мало „Макпромет“ во Штип одржан на 23 август 1974 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Производно-трговското претпријатие на големо и мало „Макпромет“ во Штип на начин утврден во статутот на работната организација за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Јавниот обвинител на Македонија му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на ставот 2 на член 105 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука.

Според мислењето на подносителот на предлогот оваа одредба од самоуправната спогодба е противуставна и незаконита, затоа што со неа се предвидува на работник во оваа организација да му престане својството на работник во здружениот труд, ако се наоѓа во притвор повеќе од шест месеци.

Во одговорот на претпријатието „Макпромет“ во Штип се наведува дека при утврдувањето на ставот 2 на член 105 од самоуправната спогодба се имала предвид одредбата од ставот 1 на член 56 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) според која на работникот му престанува својството на работник во здружениот труд, ако му биде изречена мерка за безбедност, воспитна или заштитна мерка во траење подолго од шест месеци.

4. Разгледувајќи го членот 105 од оспорената самоуправна спогодба, Судот утврди дека во ставот 1 на овој член е предвидено на работникот да му престане својството на работник во здружениот труд ако биде осуден на казна затвор или малолетнички затвор во траење подолго од шест месеци и тоа со денот на стапувањето на издржување на казната, а додека во ставот 2 на овој член е предвидено својството на работник во здружениот труд да му престане и на работник кој, иако правосилно не е осуден, се наоѓа во притвор повеќе од шест месеци.

Според ставот 6 на член 209 од Уставот на СР Македонија на работникот може да му престане работата против неговата волја само под услови и на начин утврдени со закон. Во согласност со ова уставно начело во точката 3 од став 1 на член 56 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) е утврдено дека на работникот му престанува својството работник во здружениот труд ако биде осуден на казна затвор во траење подолго од шест месеци — со денот на стапување на издржување на казната, а во точката 4 на став 1 од овој член е определено дека на работникот му престанува својството на работник во здружениот труд ако му биде изречена мерка на безбедност, воспитна или заштитна мерка во траење подолго од шест месеци, поради што мора да биде отсутен од работа — со денот на почетокот на примената на мерката.

Во сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд во кој се утврдени условите под кои на работникот може да му престане работата против неговата волја, притворот во траење подолго од шест месеци не е предвиден како услов за престанок својството на работник во здружениот труд. Ваков услов за престанок својството на работник во здружениот труд воопшто не е предвиден во нашето позитивно законодавство.

Од друга страна Судот утврди дека според Кривичниот законик („Службен лист на СФРЈ“ бр. 30/59) притворот не претставува мерка за безбедност. Согласно ставот 1 на член 167 од Законикот за кривичната постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 50/67) притворот претставува само мерка за обезбедување присуство на окривениот и за успешно водење на кривичната постапка.

Со оглед на тоа што во ставот 2 на член 105 од означената самоуправна спогодба е определено на работникот да му престане својството на работник во здружениот труд, ако се наоѓа во притвор повеќе од шест месеци, Судот утврди дека оваа одредба од самоуправната спогодба му е спротивна на ставот 6 на член 209 од Уставот на СР Македонија и на членот 56 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 1/75
20 февруари 1975 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

152.

Врз основа на член 139 од Уставот на СР Македонија, член 32 и член 92 од Законот за здравството и Препораката на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Републичката конференција на ССРН на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија — Претседателството, Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, Црвениот крст на Македонија — Републичкиот одбор, Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, Заедницата на здравствените работни организации на СР Македонија и Медицинскиот факултет — Институтот за трансфузиологија и хематологија склучија

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

За поуспешно координирање и унапредување на работата за собирање крв од крводарителите и здравствената дејност за собирање, преработка и употреба на крвта, договорните странки (во натамошниот текст потписници) го склучуваат овој договор, тргнувајќи од фактот дека крводарителството, собирањето, преработката и употребата на крвта е од посебен општествен интерес, поради тоа што крвта се употребува како лек за лекување на болните и повредените.

Собирањето на крвта од крводарителите се заснова врз принципите на доброволност, солидарност, анонимност и без паричен надоместок.

Член 2

Со овој договор се утврдуваат обврските на потписниците во организирањето и унапредувањето на работата за собирање на крв од крводарителите за обезбедување на потребно количество крв за лекување на болни и повредени лица, како и за создавање на потребна резерва за вонредни потреби.

Член 3

Потписниците се обврзуваат преку разни облици на општествена активност да преземаат мерки за реализирање на Републичката програма за собирање на крв, во која се предвидуваат потребите од крв, потребните резерви од крв и крвни деривати.

Член 4

Потписниците поодделно се обврзуваат:

1. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија:

— да ја следи состојбата во врска со собирањето, преработката и употребата на крвта и крвните деривати;

— да предлага мерки за унапредување на крводарителството;

— да се грижи за спроведување на политиката на крводарителството;

— да се грижи за стручно усовршување на здравствените работници што работат на собирање крв и крвни деривати.

2. Републичка конференција на ССРН на Македонија:

— Републичката конференција на ССРН на Македонија низ секојдневната општествено-политичка активност, преку месните и општинските организации на Социјалистичкиот сојуз и месните заедници да покренува разновидни иницијативи и активности за актуелизирање на проблематиката на крводарителството, залагајќи се што поголем

број работни луѓе и граѓани да станат крводарители. Во таа насока, заедно со другите потписници на општествениот договор, постојано да работи на реализацијата на општинските и Републичката програма за крводарителството;

— во своите програми за работа организациите на Социјалистичкиот сојуз да внесуваат содржини од областа на крводарителството, а преку средствата за јавно информирање да се залагаат за афирмација на општествената потреба и значењето на крводарителството;

— Републичката и општинските конференции на ССРН да им даваат целосна поддршка и помош на Републичкиот и општинските координациони одбори за крводарителство, со цел тие што поскоро да израснат во вистински носители на координативните активности сврзани со проблемите на крводарителството.

3. Сојуз на синдикатите на Македонија — Претседателство:

— Сојузот на синдикатите на Македонија низ секојдневната општествено-политичка активност да го насочува своето ангажирање за мотивирање на своето членство да станат крводарители;

— организациите и органите на Синдикатот во организациите на здружениот труд, општините и Републиката во своите програми за работа да ја внесат и активоста за зголемување на бројот на крводарителите;

— да се покренат активности за нормативно регулирање на статусот на крводарителите во организациите на здружениот труд и работните заедници.

4. Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија:

— Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија низ секојдневната општествено-политичка активност да го насочува своето ангажирање за мотивирање на младинците да станат крводарители;

— да се грижи заедно со другите потписници за реализирање на Републичката програма;

— да учествува во организирањето на акциите за зголемување на бројот на крводарителите меѓу младинците и да настојува давањето на крв да стане хумана навика на секој младинец.

Во својата програма да ја внесе активоста за крводарителство.

5. Црвен крст на Македонија — Републички одбор:

— да ги насочува и активира општинските организации и нивните друштва на Црвениот крст во месните заедници, во ООЗТ, во образовните и во други општествени организации за развивање на разни форми за мотивирање на граѓаните да станат крводарители;

— со Институтот за трансфузиологија и хематологија да изработува конкретни планови за обезбедување на оптимален и рамномерен прилив на крв за потребите на здравствените работни организации и за републичките резерви;

— на крводарителите да им доделува вообичаени општествени признанија, кои во договор со другите потписници ќе се дополнуваат и прошируваат;

— во соработка со Институтот, здравствените организации на здружениот труд и општествено-политичките организации да ја насочува организацијата и пропагандата.

6. Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување во согласност со општинските заедници на здравството и здравственото осигурување:

— да донесе Републичка програма за собирање на крв;

— да го финансира извршувањето на Републичката програма за собирање и преработка на крв;

— да ги финансира активностите кои се однесуваат на собирањето на крвта;

— да го следи извршувањето на Програмата за собирање на крв и да ја известува јавноста за нејзиното извршување.

7. Заедница на здравствените работни организации на СР Македонија:

— да се ангажира здравствените организации на здружениот труд заедно со организациите на Црвениот крст навреме да ги изготват општинските планови за собирање на крв и активно да учествуваат во пропагирањето и информирањето на граѓаните за потребите од крв и значењето на крводарителството;

— заедно со другите потписници да се ангажира здравствените организации на здружениот труд да ги оспособат за собирање на крв станиците и кабинетите за трансфузија на крв.

8. Медицински факултет — Институт за трансфузиологија и хематологија:

— да учествува во изработката на Републичката програма за собирање на крв која ќе ги содржи потребите од крв, минималните резерви на крв и крвни деривати и начинот на спроведувањето на Програмата;

— да им укажува стручно-методолошка помош на организациите на здружениот труд од областа на здравството во согласност со постојните прописи, да ја следи нивната работа и да ги спроведува во практика резултатите од своите проучувања;

— да работи на мотивирањето на граѓаните за давање на крв;

— да ја запознава јавноста за состојбата и потребите од крв и крвни преработки, како и за собраната и потрошената крв и крвните преработки;

— во соработка со Црвениот крст, здравствените организации на здружениот труд и општествено-политичките организации да ја насочува организацијата и пропагандата.

Член 5

Висината на трошоците за собирање, преработка и чување на крвта, за секојдневните потреби и за резервите, да ја утврдат со самоуправни спогодба Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување и Заедницата на здравствените работни организации на СР Македонија.

Член 6

Координирањето на активностите на потписниците на овој договор ќе го врши Републичкиот координационен одбор за крводарителство при Републичката конференција на ССРМ на СР Македонија.

Член 7

Потписниците се обврзуваат одделно и заеднички да го следат извршувањето на овој договор и своите обврски за реализација на Програмата за собирање крв.

Член 8

Овој договор се смета за склучен со неговото потпишување од страна на потписниците, а влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 12-502/1

17 март 1975 година
Скопје

1. Извршен совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
д-р **Вулнет Старова**, с. р.
2. Републичка конференција на ССРМ на Македонија,
Томе Дракулевски, с. р.
3. Сојуз на синдикатите на Македонија — Претседателство,
Славка Георгиева — Андреевиќ, с. р.
4. Републичка конференција на Сојузот на социјалистичка младаина на Македонија,
Димитар Мавцовски, с. р.
5. Црвен крст на Македонија — Републички одбор,
Бождар Цамбаз, с. р.
6. Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување,
Никола Арсовски, с. р.
7. Заедница на здравствените работни организации на Социјалистичка Република Македонија,
проф. д-р Душан Теодосиевски, с. р.
8. Медицински факултет — Институт за трансфузиологија и хематологија,
проф. д-р Јонче Неделковски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

153.

Врз основа на член 63 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 49 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 12 март 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1974 ГОДИНА

I

Се усвојува завршната сметка на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата за 1974 година со следните показатели:

— вкупни приходи	356.036.252,80
— приходи по издвојување	240.596.206,94
— вкупни приходи	239.814.005,99
— вишок на приходите над расходите	782.200,95
— средства на резервата	68.170.494,54
— од вишокот на приходите над расходите	782.200,95
— салдо на средствата на резервата	68.952.695,49

II

Вишокот на приходите над расходите во износ од 782.200,95 динари се става во резервата на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 140/1

19 март 1975 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

154.

Врз основа на член 32 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 12 март 1975 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДОДАТОК КОИ НА ДЕЦА ЗА 1975 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на додатокот на деца во зависност од остварените вкупни приходи на семејството на корисникот и другите услови што се утврдуваат со оваа одлука.

Член 2

Корисниците на правото на додаток на деца, во зависност од висината на вкупниот приход на семејството на корисникот, се распоредуваат во три цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот приход по член на семејството од работен однос не го надминува износот од 565,00 динари месечно, а семејството не остварува никакви други приходи;

II цензусна група — ако вкупниот приход по член на семејството на корисникот изнесува од 565,01—653,00 динари месечно; и

III цензусна група — ако вкупниот приход по член на семејството на корисникот изнесува од 653,01 — 753,00 динари месечно.

Член 3

Висината на додатокот на деца за корисниците изнесува:

1. За I цензусна група:

— за првото дете	193,00
— за второто дете	177,00
— за третото дете	151,00
— за четвртото дете	134,00
— за секое натамошно дете	110,50

2. За II цензусна група:

— за првото дете	141,00
— за второто дете	128,00
— за третото дете	114,00
— за четвртото дете	102,00
— за секое натамошно дете	83,00

3. За III цензусна група:

— за првото дете	90,00
— за второто дете	85,00
— за третото дете	74,00
— за четвртото дете	65,00
— за секое натамошно дете	58,00

Член 4

За дете кое не е способно за рехабилитација, а не е сместено во установа за социјална заштита, височината на додатокот на деца се определува според член 3 на оваа одлука и се зголемува за 50% повеќе од просечниот износ на додатокот на деца што му припаѓа на корисникот за ова дете.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 138/1
19 март 1975 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

155.

Врз основа на член 10 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 12 март 1975 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СО НИВ ИЗЕДНАЧЕНИ ЛИЦА СЕ ОБЕЗБЕДУВА ПРАВО НА ДОДАТОК НА ДЕЦА

Член 1

Во Одлуката за определување на условите под кои на работниците и со нив изедначени лица се обезбедува право на додаток на деца, број 08-100/1 од 29 април 1974 година („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74) во член 2, став 1, точка 1, бројката „600“ се заменува со бројката „753“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 148/1
25 март 1975 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

156.

Врз основа на член 65 точка 3 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 12 март 1975 година, донесе

ОДЛУКА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1975 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот за додаток на деца се определува на 3% од пропишаните основици во член 69 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“

Бр. 147/1
24 март 1975 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

157.

Врз основа на член 65 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 12 март 1975 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА
НА ДЕЦАТА ЗА 1975 ГОДИНА**

I

Финансискиот план на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за 1975 година се утврдува со следниве показатели:

— вкупни приходи	446.000.000.—
— издвојување:	
а) за резервата на Заедницата	8.880.000.—
б) за учество во развојот на непосредната детска заштита	93.120.000.—102.000.000.—
— приходи по издвојувањето	344.000.000.—
— вкупни расходи	344.000.000.—

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 139/1
19 март 1975 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

158.

Врз основа на член 65 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 12 март 1975 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ОД
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1975 ГОДИНА
ЌЕ СЕ ИЗДВОЈУВААТ КАКО НАМЕНСКИ
СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА
РАЗВОЈОТ НА НЕПОСРЕДНАТА ДЕТСКА
ЗАШТИТА**

I

Од приходите што ќе се остварат во 1975 година, како наменски средства за учество на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, во финансирањето на развојот на непосредната детска заштита ќе се издвојува месечно по 1/12 од планираниот износ за оваа намена со финансискиот план на Републичката заедница.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 119/1
12 март 1975 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

159.

Врз основа на член 65 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 12 март 1975 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ОД
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1975 ГОДИНА
ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗДВОЈУВААТ ВО
РЕЗЕРВАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА**

I

Од приходите остварени од придонесот за додаток на деца во 1975 година во резервата на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата се издвојуваат средства во височина од 2% од тие приходи.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 120/1
12 март 1975 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

160.

Врз основа на член 12, точка 5 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 8/74), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 12 март 1975 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ
НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

I

Се утврдува дека на Алексоска Божана, делегат во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, избрана во општина Гостивар, делегатска единица II (основни самоуправни организации и заедници од општествените дејности), ѝ престанува делегатскиот мандат поради престанок на својството врз основа на кое е избрана за делегат.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 116/1
12 март 1975 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

161.

Врз основа на член 10 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 8/74), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 12 март 1975 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

1. Се распишуваат дополнителни избори за делегат во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата и тоа за општина Гостивар, делегатска единица II (основни самоуправни организации и заедници од општествените дејности).

2. Изборите за делегат во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата ќе се одржат до 12 мај 1975 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 115/1
12 март 1975 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

162.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 8/74), Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 12 март 1975 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, ЧЛЕН И ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

1. Се именуваат претседател, секретар, член и заменик на Републичката изборна комисија и тоа:

а) за претседател: Горѓи Чурлинов, началник на Одделението за додаток на деца;

за негов заменик: Џутевски Нелко, советник за непосредна детска заштита;

б) за секретар: Борка Дуцкиновска, референт по жалби и управни спорови;

за негов заменик: Косара Пардулска, референт по жалби и управни спорови;

в) за член: Димитар Кратовски, референт по ревизија;

за негов заменик: Јоже Шаурек, референт по ревизија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 114/1
12 март 1975 година
Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

163.

Врз основа на член 16 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 15 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница на социјалната заштита — Скопје, на седницата од 27. 12. 1974 година, ја донесе следната

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1975 ГОДИНА**

I

Стапките на придонесот на Републичката самоуправни интересна заедница на социјалната заштита се утврдуваат и тоа:

— 0,12% од доходот на основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи, распоредени во областите од 1 до 8 од номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности;

— 0,05% од личниот доход од работен однос на работниците што остваруваат личен доход од работен однос, освен за работниците вработени кај обврзниците од претходната алинеја од овој став.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 01. 1975 година.

Бр. 02-48/1
31 март 1975 година
Скопје

Претседател,
Селман Рустеми, с. р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ**

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по правната работа на тужителот Несет Зекири од село Селце, Тетовско, против тужената Смиља Зекири, родена Поповиќ од Бјеловар, ул. „Звјерци Прилаз“ I, сега со непознато место на живеење.

Се задолжува тужената Смиља Зекири Поповиќ во рок од 30 дена да се јави лично во судот или да ја достави својата сегашна адреса. Во спротивно ќе ѝ биде определен привремен старател кој ќе ѝ ги застапува интересите во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2375/74 од 28. III. 1975 г. (48)

ОКРУЖЕН СУД ВО ВИТОЛА

Вранишкоска Спаса од село Мали Влај, Струшко, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Вранишкоски Дамјан Јаким од село Мали Влај, сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот Јаким е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно, на истиот ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Витола, П. бр. 116/74. (46)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд води спор за сопственост и повраќај на ствари Горѓевска Гургана од село Шемшово, Тетовско, против Горѓевски Трипунов Трпко од село Јегуновце, вредност 31.960 динари.

Тужениот Трпко сега е со непознато местожителство во странство. Истиот се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави на судот или да достави точна адреса. По истекот на овој рок, ќе му биде поставен старател кој ќе се грижи за неговите права и обврски во овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1073/73. (47)

Пред овој суд се води спор поради сопственост, од страна на Сулејман Хасани и др. од село Требош, против тужените Ремзи Таири и др. од село Требош, вредност 2.000 динари.

Се повикува тужениот Рушан Халилов Таири, од село Требош сега со непозната адреса, да достави точна адреса на судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или пак лично да се јави. Во спротивно ќе му биде поставен старател кој ќе се грижи за неговите права и обврски во овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 838/72.

Пред овој суд води спор за сопственост Земјоделско-индустрискиот комбинат „Тетово“ — Тетово, против Тафус Муазес, Тафус Шериф, Ерак Магбуле, Сар Музејен, Јилмас Шерна и Таус Иса, сите од Турција со непозната адреса, а поранешни жители на Тетово. Се повикуваат тужените во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јават на судот или да достават адреса. По истекот на овој рок ќе им биде поставен старател кој ќе се грижи за нивните права и обврски по овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1138/74. (50)

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. број 16, страна 81, книга VIII е запишана под фирма: „Југопетрол“ — трговско претпријатие за промет со нафта и нафтени деривати — Скопје — Деловна единица — Бензинска пумпа во Демир Капија, Кавадарци. Предмет на работењето на деловната единица е продажба на нафта и нафтени деривати, масти и масла, авто алат, делови и авто-гуми, како и авто-козметички средства.

Деловната единица е основана со одлуката на работничкиот совет на „Југопетрол“ — трговско претпријатие за промет со нафта и нафтени деривати — Скопје, број 02/5204 од 2. VII. 1973 година.

Раководител на деловната единица е Пleshков Костадин.

Деловната единица — бензинска пумпа во Демир Капија ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 817 од 15. X. 1973 година (1322)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 270, страна 657, книга III е запишана под фирма: „Јадран“ — занаетчиско трговско и посредничко претпријатие на големо и мало — Неготино Вардар — Деловна единица — Продавница број 2 во Подујево, ул. „Маршал Тито“ бб., без својство на правно лице. Предмет на работењето на продавницата е продажба на овошје и зеленчук и некои ситни прехранбени артикли.

Продавницата е основана со одлуката на „Јадран“ — занаетчиско трговско и посредничко прет-

пријатие на големо и мало — Неготино Вардар, број 0201-257 од 1. III. 1973 година, од одржаната седница на 28. II. 1973 година.

Раководител на продавницата е Сулејман Хација.

Деловната единица — продавница број 2 во Подујево ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 913 од 18. X. 1973 година. (1323)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. број 270, страна 657, книга III е запишана под фирма: „Јадран“ — Занаетчиско трговско и посредничко претпријатие на големо и мало — Неготино — Деловна единица — Продавница број 1 во Подујево, без својство на правно лице. Предмет на работењето на продавницата е продажба на овошје и зеленчук и некои ситни прехранбени артикли.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Јадран“ — Занаетчиско трговско и посредничко претпријатие на големо и мало — Неготино, број 02—01-257 од 1. III. 1973 година, од одржаната седница на 28. II. 1973 година.

Раководител на продавницата е Раиф Хација.

Деловната единица — Продавница број 1 во Подујево ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 914 од 18. X. 1973 година. (1324)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 270, страна 655, книга III е запишана под фирма: „Јадран“ — занаетчиско трговско и посредничко претпријатие — Неготино Вардар — Деловна единица — Продавница во село Пожарање, Гостивар. Предмет на работењето на продавницата е промет со текстилна стока, кондури, метална стока, градежен материјал, стакло, прехранбени производи и друга мешана стока за широка потрошувачка која е наведена во решението Фи. бр. 364/69 од 22. IV. 1969 година.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Јадран“ — занаетчиско трговско претпријатие — Неготино Вардар, број 0201-257 од 1. III. 1973 година.

Раководител на продавницата е Салихи Сами.

Деловната единица — продавница во село Пожарање ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1042 од 22. X. 1973 година. (1325)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 270, страна 655, книга III е запишана под фирма: „Јадран“ — занаетчиско трговско и посредничко претпријатие на големо и мало — Неготино Вардар — Деловна единица — Продавница во Пек, ул. „Бајрам Цури“ број 21, без својство на правно лице. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со производи на база шеќер и какао, овошје и зеленчук, јужно овошје, безалкохолни пијалаци и прехранбени производи.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Јадран“ — занаетчиско трговско и посредничко претпријатие на големо и мало — Неготино Вардар, број 0201-257 од 1. III. 1974 година, од одржаната седница на 28. II. 1973 година.

Раководител на продавницата е Муса Дервишај.

Деловната единица — продавница Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1047 од 23. X. 1973 година. (1326)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 21. IX. 1973 година, рег. број 24/73, книга I е запишана под фирма: Работна организација за производство и промет на постелнина, текстилна галантерија и домашни рачни работи — во изградба — Прилеп. Предмет на работењето на работната организација е производство и промет со постелнина (комплет чаршафи за јоргани, кревети и маси, кебе-чаршафи, прекривачи и др.); со текстилна галантерија (ке изработува разни крпи, шами, шарпи, шалчиња, пижамы, ноќници, врски, шамичиња за нос, шорцеви, бањарки, фротирки, работничка облека и др.); домашни рачни работи (плетени, везени и шени милиња, чевриња, прекривачи, перничкиња и др. детски, женски и машки работи, разни плетени, везени и ткаени предмети за лична домашна потреба и др.); ке врши промет со суровини за изработка на спомнатите производи и др.

Работната организација е основана од Месната заедница „Рид“ — Прилеп, со одлуката бр. 28 од 27. VII. 1973 година.

Работната организација Ке ја потпишува Стојчески Живко, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 326/73. (1303)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 24. VIII. 1973 година, рег. бр. 3/66, книга I е запишана под фирма: Завод за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје — Филијала — Битола — Експозитура во Ниш. Предмет на работењето на експозитурата е:

а) склучува осигурување на имоти и лица од последици на несреќен случај (незгода) и посредување кај осигурувањето по живот;

б) врши наплата на премијата по склучените осигурувања;

в) врши извид и процена на штети до износот што ке го определи советот на деловната единица — филијалата, основач на експозитурата,

г) се грижи за извршување на планот и програмата за работа на деловната единица — основач на експозитурата;

д) врши и други работи согласно одредбите на Основниот закон за осигурување и осигурителните организации.

Експозитурата работи на подрачјето на општините на град Ниш, Алексинац, Димитровград, Цирот, Бела Паланка, Лесковац, Зајечар, Прокупље, Гаџин Хан и Долевац.

Експозитурата е основана од работната заедница на Филијалата во Битола, на Заводот за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје, со одлуката број 02-331/1 од 8. VIII. 1973 година.

Експозитурата Ке ја потпишува Николовски Александар, директор на филијалата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 334/73. (1304)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 204, страна 232, книга VIII е запишана под фирма: „Ангрокожа и гума“ — трговско претпријатие за промет со кожни и гумени производи на големо — Скопје — Деловна единица (продавница), без својство на правно лице во Струмица, ул. „Благој Мучето“ број 11. Предмет на ра-

ботењето на деловната единица е промет со преработена кожа, кожни обувки, гумени производи и преработки од пластични маси.

Деловната единица е основана со одлуката на работничкиот совет на „Ангрокожа и гума“ — трговско претпријатие — Скопје, бр. 02-4006 од 4. VII. 1973 година, од одржаната седница на 3. VI. 1973 година.

Раководител на деловната единица е Кумуров Милчо.

Деловната единица — продавница Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1173 од 31. X. 1973 година. (1375)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 205, страна 270, книга VIII е запишана под фирма: „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје — Деловна единица — Самопослужна продавница — Мини маркет, без својство на правно лице во Титов Велес, ул. „Ленинова“ бб. Предмет на работењето на деловната единица с промет, на мало, со индустриски прехранбени стоки.

Деловната единица е основано со одлуката на „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски прехранбени стоки — Скопје, број 02/12510 од 16. XI. 1972 година, од одржаната седница на 15. XI. 1972 година.

Раководител на деловната единица е Ѓорѓиевски Драгољуб.

Деловната единица Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1109 од 31. X. 1973 година. (1376)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 205, страна 271, книга VIII е запишана под фирма: „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје — Деловна единица (продавница) број 405 во Битола, без својство на правно лице, ул. „М. Тито“ бр. 40. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриски прехранбени продукти.

Деловната единица е основана со одлуката на работничкиот совет на „Инпрес“ — трговско претпријатие — Скопје, број 02/7220 од 5. VI. 1973 год.

Раководител на продавницата е Пиповски Архилеа.

Деловната единица — продавница Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1169 од 31. X. 1973 година. (1396)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 96, страна 621, книга III е запишана под фирма: „Кораб“ — трговско претпријатие за промет со мешани стоки — Гостивар — Деловна единица — продавница „Развиток“ во село Чегране, без својство на правно лице. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешани стоки.

Деловната единица е основана со одлуката на работничкиот совет на „Кораб“ — трговско претпријатие за промет со мешани стоки — Гостивар, број 0101-73/17 од 23. III. 1973 година.

Раководител на продавницата е Мемеди Сабри. Деловната единица — продавница „Развиток“ во село Чегране, без својство на правно лице, Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 917 од 31. X. 1973 год. (1397)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 14. VIII. 1973 година, рег. бр. 6/56, книга III е запишана под фирма: Продавница број 15 во село Лабуншта, Струга, на Градежно-заетничкото претпријатие „Дримкол“, село Вевчани. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на: прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, деликатесни производи, овошје и зеленчук и преработки од нив, риба, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутун и тутунски производи, кибрит, мешана индустриска стока, сувомесни производи, житни и мелнички преработки, сточна храна, стакло, порцелан и керамички стоки, парфимерија и козметика, електро-технички материјал, железна стока и машини за шиее.

Раководител на продавницата е Османоски Таир.

Продавницата е основана со одлука на работничкиот совет на градежното занаетничко претпријатие „Дримкол“, село Вевчани, број 02-2139/2 од 23. IV. 1973 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 330/73. (1254)

КОНКУРСИ

Работната организација ГЗП „Ремонт“ — Скопје
распишува

КОНКУРС

за преизбор на технички директор

УСЛОВИ: Покрај општите услови кандидатот треба да ги исполнува и следните:

Да е дипломиран градежен или архитектонски инженер со 10 години соодветно работно искуство, од кои 4 на раководно работно место и да има морално политички квалитети, стручни и организациони способности и да не е осудуван за кривични дела наведени во чл. 134 од Законот за конституирање и запишување во Судскиот регистар на ОЗТ.

Пријавите, со потребните документи во оригинал или фотокопии или судски заверени да се достават до крајот на овој месец, а за потврда дека расплага со морално политички квалитети и организациони способности, да се достави куса автобиографија.

Собирот на работниците при Републичкиот завод за унапредување на домаќинството — Скопје

распишува

КОНКУРС

за прием на самостоен стручен соработник

Кандидатот, покрај општите услови според Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има висока стручна подготовка — економски факултет, со над 10 години работно искуство во областа на детската заштита.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Пријавите се поднесуваат до Републичкиот завод за унапредување на домаќинството — Скопје, барака во кругот на Медицинскиот факултет — Скопје. (53)

Советот на Технолошко-металуршкиот факултет — Скопје

распишува

КОНКУРС

за избор на соработници (помлад асистент или асистент) односно за пополнување на упразнети работни места

а) Избор на асистенти и тоа:

1. Еден по предметот текстилна хемија
2. Еден по предметот технологија на боење
3. Еден по предметот технологија на апретура
4. Еден по предметот текстилна механичка технологија

б) Пополнување на работно место

1. Еден лаборант — хемиски техничар

Услови:

За работните места наведени под „а“, кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Законот за високото образование во СРМ и Правилникот за избор и реизбор на наставници и соработници на овој факултет.

Кандидатите кон молбата да приложат: препис од дипломата, куса биографија, список на стручните односно научните трудови и по примерок од трудовите.

За работното место означено под „б“, кандидатите треба да имаат завршено среднохемиско училиште — текстилен или хемиски техничар.

За работните места означени под „а“ конкурсот е отворен 30 дена, а за работното место означено под „б“ — 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Молбите со прилози кандидатите можат да ги доставуваат секој работен ден во архивата на факултетот или преку пошта во наведениот рок.

Настапот на работа ќе биде по обезбедувањето на финансиските средства од Општата заедница на образованието. (57)

Советот на Факултетот на Природно-математичкиот факултет — Скопје, врз основа на член 28 од Статутот на факултетот,

распишува

КОНКУРС

за избор на по еден наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виш предавач, доцент или предавач за предметите:

- Општа физика (едногодишен курс)
- Спектроскопија
- Општа хемија
- Општа стопанска географија
- Регионална стопанска географија и
- Метеорологија со хидрологија

Условите за изборот се пропишани во член 96-112 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74).

Пријавите, во четири примероци, од кои едната таксирана со 2 динари таксена марка, се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон пријавата се приложува диплома за завршен природно-математички факултет, кратка биографија и список на научни трудови, со по еден примерок од истите.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето. (54)

Советот на ООЗТ — Клиника за детски болести при Медицински факултет — Скопје, со одлуката бр. 04-234 од 1. IV. 1975 година

распишува

КОНКУРС

за избор на директор на Клиниката

УСЛОВИ:

- да е наставник на Медицински факултет;
- лекар специјалист по педијатрија;
- да има работен стаж најмалку 10 години, од кои 3 години на раководно работно место;
- да не е осудуван за кривични дела против народот и државата;
- да не е осудуван за дела на недозволено присвојување на општествениот имот и за дела за злоупотреба на службена должност;
- да не му е забрането со судска одлука вршење на раководна функција;

— да има организациони способности.

Со пријавата за конкурирање кандидатите да достават докази за исполнување на условите.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Молбите со потребните документи се поднесуваат до ООЗТ — Клиника за детски болести — Скопје преку архивата на работната заедница „Заднички дејности“ при Медицинскиот факултет.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (55)

Советот на Филозофско-историскиот факултет во Скопје

распишува КОНКУРС

— за еден наставник (во сите звања) по предметот историја на уметноста на старите народи;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот историја на уметноста на народите на Југославија — среден век;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот средновековна археологија;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот историја на социјалните теории (во редовен или дополнителен работен однос);

— за еден наставник (во сите звања) по предметот основи на политичката економија;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот историја на народите на Југославија — среден век;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот основи на марксистичката социологија со самоуправен социјализам;

— за еден асистент по предметот историја на филозофијата;

— за еден асистент по предметот естетика;

— за еден асистент по предметот општа социологија;

— за двајца асистенти по предметот историја на социјалните теории;

— за еден асистент по предметот формална логика;

— за еден асистент по предметот најнова историја на народите на Југославија.

Пријавите таксирани со по 2 динари, останатите документи, научни и стручни трудови (доколку има такви), по еден примерок од истите, да се достават до архивата на факултетот.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“. (56)

Основната организација на здружениот труд ООЗТ „Домашна продажба“, единица на здружен труд „Енергоинвест“ — Претставништво — Скопје распишува

ОГЛАС

за пополнување на следните работни места:

1. Шеф на Пословницата за област електроопрема,

2. Шеф на Пословницата за област управувачки постројки.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

За работното место под бр. 1:

Дипломиран електро инженер, силна струја со 4 години работно искуство;

За работното место под бр. 2:

Дипломиран електро инженер, слаба струја со 4 години работно искуство или средно техничко училиште со 10 години работно искуство.

Рок за доставување на молби, што се доставуваат до претставништвото е 15 дена од денот на објавувањето на огласот. (59)

СОДРЖИНА

Страна

111. Правилник за квалитетот, за начинот на земање, припремање и доставување мостри за испитување односно анализа, за единствените методи за вршење испитување односно анализа, за регистарот и за декларирањето на вештачките губриња — 217

112. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 1/75 од 20 февруари 1975 година — 223

Општествени договори и самоуправни спогодби

152. Општествен договор за унапредување на крводарителството во Социјалистичка Република Македонија — — — — — 224

Општи акти на самоуправните интересни заедници

153. Одлука за усвојување на завршната сметка на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата за 1974 година — — — — — 225

154. Одлука за определување висината на додатокот на деца за 1975 година — — — — — 226

155. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на условите под кои на работниците и со нив изедначени лица се обезбедува право на додаток на деца — — — — — 226

156. Одлука за стапката на придонесот за додаток на деца за 1975 година — — — — — 226

157. Одлука за утврдување на финансискиот план на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата за 1975 година — — — — — 227

158. Одлука за височината на средствата што од средствата на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата во 1975 година ќе се издвојуваат како наменски средства за учество во финансирањето на развојот на непосредната детска заштита — — — — — 227

159. Одлука за височината на средствата што од средствата на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата во 1975 година задолжително се издвојуваат во резервата на Републичката заедница — — — — — 227

160. Одлука за утврдување на престанок на мандат на делегат во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — — — — — 227

161. Решение за распишување дополнителни избори и за определување денот на одржувањето на изборите за избор на делегат во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — — — — — 228

162. Решение за именување претседател, секретар, член и заменик на Републичката изборна комисија за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — — — — — 228

163. Одлука за утврдување на стапките на придонесот за социјална заштита за 1975 година — — — — — 228